## Мрежно работење на Капитација ка-софтплус

## 1. Подесувања за серверот

Компјутерот кој ке го избереме да биде `сервер` треба да му наместиме да има **статична IP адреса** (доколку нема статична IP адреса ке се јават проблеми во понатамошната работа со капитацијата).

Најдете го фолдерот со табелите кликнете со десен клик на него и изберете Sharing and Security и ке го добиете следниов прозорец:

ABELI Properties			
General Sharing Customize			
Local sharing and security To share this folder with other users of this computer only, drag it to the <u>Shared Documents</u> folder.			
To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.  Make this folder private			
Network sharing and security To share this folder with both network users and other users of this <u>computer</u> , <u>select</u> the first check box below and type a share name.			
Share this folder on the network Share name: TABELI			
Allow network users to change my files Learn more about <u>sharing and security</u> .			
Windows Firewall is configured to allow this folder to be shared with other computers on the network.           View your Windows Firewall settings			
OK Cancel Apply			

Во овој прозорец треба да ги штиклирате Share this folder on the network и послето Allow network users to change my files.

На серверот треба да се мапира папката иако таа се наога на тој компјутер тоа се прави со отварање на прозорецот My Computer и од менито се избере Tools => Map Network Drive при што ке се добие следниов прозорец:

е епединов прозорец.		
Map Network Drive	2	×
	Windows can help you connect to a shared network folder and assign a drive letter to the connection so that you can access the folder using My Computer.         Specify the drive letter for the connection and the folder that you want to connect to:         Drive:       V:         Folder:       [\]192.168.100.102\Tabeli         Example:       \\]server\share         Image: Connect at logon       Connect using a different user name.         Sign up for online storage or connect to a	]
	<u>network server</u> . < Back Finish Cancel	_

во кој со кликање на копчето Browse можеме да ја избереме папката на табелите на самиот компјутер (Напомена буквата на мрежниот фолдер треба да биде ист на сите компјутери).

## 2. Подесувања за клиентскиот компјутер

На клиентскиот компјутер треба да избереме Start => Run... ке ни се отвори следново поле во кое треба да ја напишеме адресата на компјутерот кој го избравме за сервер (пр.: \\192.168.100.106 и потоа притиснете Enter):



Ке ни се отвори папка во која ке ги видиме сите фолдери од серверот на кои е направено Share. Кликаме со десен клик на фолдерот во кој се наоѓаат табелите и од понуденото мени избираме 'Map Network Drive'

통 Samba Server Version 3.0.33-3.2	29.el5_6.2 (192.168.100.106)	
File Edit View Favorites Tools	; Help	🥂
🕞 Back 👻 🕥 👻 🏂 Se	arch 😥 Folders 🛛 🎹 🗸	
Address 🖳 \\192.168.100.106		💌 🄁 Go
Network Tasks 🕆	Filip HP_LaserJet_1020	
📝 Add a network place		
📚 View network connections		
Set up a home or small office network	Mrezen gerator	
Set up a wireless network for a home or small office	krs and Faxes	
💑 View workgroup computers	Open Evolution	
<ul> <li>Show icons for networked</li> <li>UPnP devices</li> </ul>	Search	
	Open as a Web Site with Microsoft WebMatrix	
Other Places	Add to "Sasko.rar"	
💑 Myaroup	Compress and email	
V Computer	Compress to "Sasko.rar" and email	
My Documents	🔣 NOD32 antivirus system	
Shared Documents	Map Network Drive	
Service and Faxes	Ot	
	Copy	
Details ¥	Paste	
Details .	Create Shortcut	
	Properties	

Потоа ќе ни се отвори следниов прозорец во кој треба да избереме буква на мрежниот

фолдер, со тоа што треба да внимаваме кога ке ја мапираме мрежната папка да има иста буква (Z:, X:, Y:, V:....).



## 3. Заеднички подесувања на BDE Administrator

Откако на двата компјутера го имаме мапирано мрежниот диск го подесуваме на BDE Administrator.

🚨 BDE Administrator C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\IDAPI32.CFG 📃 💽			
Object Edit View Options Help	1		
မား၊ ကြောက်			
All Database Aliases	Definition of Kapitacija		
Databases Configuration	Definition		
🖃 🕀 Databases	Туре	STANDARD	
🗄 📲 Kapitacija	DEFAULT DRIVER	PARADOX	
	ENABLE BCD	FALSE	
	PATH	D:\TABELI	

Во веке постоечката база треба да се смени само патеката на табелите (РАТН), треба да се насочи патеката кон мрежниот фолдер кој го мапиравме претходно и потоа се клика на за да се зачуваат промените. Потоа кликаме на Configuration => Drivers => Native => PARADOX :

🚨 BDE Administrator C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\IDAPI32.CFG			<u> </u>
Object Edit View Options Help			
e X na			
Drivers and System	Definition of PARADOX		
Databases Configuration	Definition		
⊡	NET DIR		
📮 🔁 Drivers	VERSION	4.0	
📄 🤁 Native	TYPE	FILE	
PARADOX	LANGDRIVER	'ascii' ANSI	
🛛 💮 DBASE	BLOCK SIZE	2048	
FOXPRO	FILL FACTOR	95	
MSACCESS	LEVEL	7	
📃 🚊 🔁 ODBC	STRICTINTEGRTY	TRUE	
⊞ <mark>.</mark> System			
	1		

Тука треба да се избере NET DIR мрежниот фолдер кој го мапиравме претходно. Потоа во System => INIT и кај Local Share треба да се избере TRUE и се кликнува после на За да се зчуваат промените.

BDE Administrator, C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\IDAPI32.CEG				
Object: Edit: View Ontions: Help				
object Edit view options help				
B X N C	e X na			
Drivers and System	Definition of INIT			
Databases Configuration	Definition			
⊡	AUTO ODBC	FALSE		
🗄 🕀 Drivers	DATA REPOSITORY			
🗄 🖳 System	DEFAULT DRIVER	PARADOX		
	LANGDRIVER	'ascii' ANSI		
	LOCAL SHARE	FALSE		
	LOW MEMORY USAGE LIMIT	32		
	MAXBUFSIZE	2048		
	MAXFILEHANDLES	48		
	MEMSIZE	16		
	MINBUFSIZE	128		
	MTS POOLING	FALSE		
	SHAREDMEMLOCATION			
	SHAREDMEMSIZE	2048		
	SQLQRYMODE			
	SYSFLAGS	0		
	VERSION	4.0		
<u></u>	<u></u>			
Specifies whether or not to lock files that may be shared with local non-BDE applications.				